



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧК ФЕЛЕ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и на македонски јазик. — Отгласен според парифата — Жиро вклетка кај Службата на единственото книговодство за претплата, посебни издавања и отгласи 000-3-501-2

Среда, 9 август 1967

БЕЛГРАД

БРОЈ 34

ГОД. XXII

Цена на овој број е 1,20 (120) дин. — Претплата за 1967 година изнесува 60 (6.000) дин. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732, Продавна служба 51-671

508.

Врз основа на членот 64 од Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИМОТНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВОТО НА ЕДИНСТВЕН ХРАНИТЕЛ НА СЕМЕЈСТВОТО

1. Обврзникот-регрут односно војникот што ги исполнува останатите услови пропишани во членот 64 на Законот за народната одбрана, се смета единствен хранител на семејството ако основицата на придонесот од личниот доход од земјоделска дејност (катастарскиот приход) на семејството не изнесува повеќе од 400 динари годишно по член на семејството или ако некој друг редовен приход не изнесува повеќе од 200 динари месечно по член на семејството.

Во друг редовен приход од ставот 1 на оваа точка не се засметуваат инвалиднината, додатокот за неџа и помош од друго лице и ортопедскиот додаток кој се исплатува според прописите за воените инвалиди од војните, примањата по основот на одликувања и „Партизанска споменица 1941“, додатокот на деца, стипендија за редовно школување и социјална помош.

2. Ако семејството на обврзникот-регрут односно војникот од точката 1 став 1 на оваа одлука остварува истовремено катастарски приход и друг редовен приход, кој поединечно, по член на семејството, не ги надминува соодветните износи наведени во точката 1 став 1 на оваа одлука, катастарскиот приход и другиот редовен приход се собираат така што катастарскиот приход (годишен) ќе се подели со 12 и добиениот износ ќе се собере со другиот редовен месечен приход. Ако вака добиениот збир на двата прихода не изнесува повеќе од 200 динари месечно по член на семејството, обврзникот-регрут односно војникот ги исполнува имотните услови за признавање својството на единствен хранител на семејството.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за имотните услови за признавање својството на единствен хранител („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/65).

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 81

14 јули 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

509.

Врз основа на членот 69 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Сојузниот секретаријат за стопанство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВОТА ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1967 година се издадени дозволи за пуштање во промет на следните средства на заштита на добитокот, и тоа на:

1. Серум-заводот Калиновица, Загреб, за:

- 1) Пурифициран тривалентен серум против кучешка чума (штенекак), заразно воспаление на црниот дроб и лептоспироза кај кучињата, ad us. vet., пакуван во шишенца по 20, 50 и 100 ml, под бр. 03-780/2 од 13 мај 1967 година;
- 2) Електролитски раствор за телиња и свињи, ad us. vet., пакувана по 250 и 1000 ml, под бр. 03-1374/2 од 17 мај 1967 година;
- 3) Колерин, ad us. vet., пакуван во шишенца по 100 ml, под бр. 03-1214/2 од 17 мај 1967 година.

2. Ветеринарниот завод Земун—Суботица за:

Oxytocin, ad us. vet., пакуван во шишенца по 5 и 10 ml, под бр. 03-4264/2-1966 од 2 март 1967 година.

3. Ветеринарниот Институт, Загреб, за:

- 1) Вакцина на чума кај пернатата живина сој La Sota (за пилиња, кокошки и мисирки), ad us. vet., пакувана како текушта вакцина во шишенца по 50, 1000, 5000 и 10.000 дози, и како сува вакцина по 25, 100, 250, 500 и 1000 дози, под бр. 03-4855/3 од 1 април 1967 година;
- 2) Вакцина на заразен бронхитис кај пилињата и кокошките, ad us. vet., пакувана како текушта вакцина во шишенца по 100, 500, 1000 и 10.000 дози и како сува вакцина по 100, 500 и 1000 дози, под бр. 03-4856/3 од 1 април 1967 година;
- 3) Вакцина на сипаници кај пернатата живина — кокошкин тип, ad us. vet., пакувана по порачка под бр. 03-4857/3 од 1 април 1967 година;
- 4) Антиген на респираторна микоплазмоза за брза крвна аглутинација, тип S-6, ad us. vet., пакуван во шишенца, со капалка, по 10 и 20 cc, под бр. 03-4859/3 од 1 април 1967 година.

4. Фабриката за фармацевтски и хемиски производи „Плива“, Загреб, за:

Диарсон К, ad us. vet., пакуван по 1,4 и 20 kg, под бр. 03-353/3 од 17 мај 1967 година.

5. Фабриката за фармацевтски и хемиски производи „Лек“, Жубљана, за:

1) Rhodovet инјекции, ad us. vet., пакувани во шишенца по 100 ml, под бр. 03-253/2 од 9 мај 1967 година;

2) Rhodovet прашок, ad us. vet., пакуван во кесиња по 100 и 750 g, под бр. 03-259/2 од 9 мај 1967 година.

6. Фармацевтско-хемиската индустрија „Галеника“ Белград—Земун, за:

Berphenicol шуруп, ad us. vet., пакуван во шишенца од 250, 500 и 1000 g, под бр. 03-897/2 од 13 мај 1967 година.

7. Индустријата за фармацевтски и хемиски производи и промет со лековити билки „Алхалексид-Билка“, Скопје, за:

Intestazin pulvis, ad us. vet., пакуван во поливинилски кесиња по 500 и 1000 g, под бр. 03-785/3 од 9 мај 1967 година.

8. Земјоделскиот комбинат „Банаг“, Кичиња, за:

1) Предстартер за телиња KSPT, пакуван во вреќи по 50 kg, под бр. 03-985/1 од 10 март 1967 година;

2) Предстартер за прасиња KSPP, пакуван во вреќи по 50 kg, под бр. 03-985/2 од 10 март 1967 година;

3) Стартер за прасиња KSSP, пакуван во вреќи по 50 kg, под бр. 03-985/3 од 10 март 1967 година;

4) Витамински премикс за стартер прасиња VP-4, пакуван во вреќи по 40 kg, под бр. 03-985/4 од 10 март 1967 година;

5) Витамински премикс за предстартер на телиња VT-1, пакуван во вреќи по 40 kg, под бр. 03-985/5 од 10 март 1967 година;

6) Витамински премикс за стартер телиња VT-3, пакуван во вреќи по 40 kg, под бр. 03-985/6 од 10 март 1967 година;

7) Премикс за предстартер прасиња VP-2, пакуван во вреќи по 40 kg, под бр. 03-985/7 од 10 март 1967 година;

8) Стартер за телиња KSST, пакуван во вреќи по 50 kg, под бр. 03-985/8 од 10 март 1967 година.

9. Фирмата „Farbenfabriken Bayer A. G.“, Leverkusen, Сојузна Република Германија, за:

Tiguvon, ad us. vet., пакуван во шишенца по 1.100 ml, под бр. 03-2575/9-1966 од 7 март 1967 година.
Застапник: Претпријатието „Fabeg“ — Белград

10. Фирмата „Ciba“, A. G., Basel, Швајцарска за:

1) Ostrilan суспензија, ad us. vet., пакувана во кутии со по пет пакувања à 30 ml со приложени канили за утерус и во кутии со по едно шишенце à 100 ml, под бр. 03-1037/8 од 17 мај 1967 година;

2) Vetibenamin, ad us. vet., пакуван во кутии со по едно шишенце à 100 ml 2% раствор за инјектирање, под бр. 03-989/2 од 17 мај 1967 година.

Застапник: Претпријатието „Intertrade“ — Љубљана.

Бр 03-839/1
27 јули 1967 година
Белград

Потсекретар
во Сојузниот секретаријат
за стопанство,
Кржишкин Марко, с. р.

510.

Врз основа на членот 69 од Законот за измени и дополнења на Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66), Сојузниот секретаријат за надворешна трговија издава

П А Р Е Л Б А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДОГОВАРАЊЕ И ЗА ИЗВРШУВАЊЕ РАБОТИТЕ НА ИЗВОЗ НА СВЕЖИ СЛИВИ, СВЕЖО ГРОЗЈЕ И СВЕЖИ ПИПЕРКИ ОД РОДОТ НА 1967 ГОДИНА

1. Договорането и извршувањето на работите на извоз на свежи сливи, свежо грозје и свежи пиперки од родот на 1967 година на пазарите на Европската економска заедница и на пазарите на Европското здружение на слободната трговија се врши под условите предвидени со оваа наредба.

2. Производителите и извозниците на свежи сливи, свежо грозје и свежи пиперки се должни да им го доверат договарањето и извршувањето на работите на извоз на тие производи на пазарите од точката 1 на оваа наредба, и тоа:

1) свежи сливи — на претпријатијата: „Вокар“, Белград; „Кооператива“, Белград; „Воке“, Загреб; „Експортбиле“, Херцег Нови; „Боснаплод“, Сараево; „Плантажкооп“, Белград; и „Словенија—Саге“, Љубљана.

Договарањето и извршувањето на работите на извоз на свежи сливи ќе се врши под условите предвидени во спогодбата склучена на 31 јули 1967 година помеѓу претпријатијата од ставот 1 на оваа одредба, што е депонирана во Сојузната стопанска комора;

2) свежо грозје — на претпријатијата: „Градинар“, Скопје; „Тиквеш“, Кавадарци; „Прогрес“, Призрен; „Космет-експорт“, Приштина; „Вокар“, Белград; „Кооператива“, Белград; „Боснаплод“, Сараево; „Експортбиле“, Херцег Нови; „Агропродукт“, Белград; „Воке“, Загреб; „Словенија—Саге“, Љубљана; „Продуктива“, Нови Сад.

Договарањето и извршувањето на работите на извоз на свежо грозје ќе се врши под условите предвидени во спогодбата склучена на 31 јули 1967 година помеѓу претпријатијата од ставот 1 на оваа одредба, што е депонирана во Сојузната стопанска комора;

3) свежи пиперки — на претпријатијата: „Продуктива“, Нови Сад; „Вокар“, Белград; „Прогрес“, Призрен; „Градинар“, Скопје; „Боснаплод“, Сараево; „Експортбиле“, Херцег Нови; „Нертва“, Опuzен; „Воке“, Загреб; „Космет-експорт“, Приштина; „Словенија—Саге“, Љубљана; и „Кооператива“, Белград.

Договарањето и извршувањето на работите на извоз на свежи пиперки ќе се врши под условите предвидени во спогодбата склучена на 31 јули 1967 година помеѓу претпријатијата од ставот 1 на оваа одредба, што е депонирана во Сојузната стопанска комора.

3. Оваа наредба ќе се применува на договорите за работите на извоз на свежи сливи и свежо грозје што ќе се склучат во периодот од 10 август до 31 декември 1967 година и на извозот на свежи сливи и свежо грозје извршен до 31 декември 1967 година по тие договори, како и на договорите за работите на извоз на свежи пиперки што ќе се склучат во периодот од 10 август до 15 септември 1967 година и на извозот на свежи пиперки извршен до 15 септември 1967 година по тие договори.

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 7011
2 август 1967 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за надворешна трговија,
Борис Шнаудер, с. р.

511.

Врз основа на членот 8 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66 и 5/67), во согласност со сојузниот секретар за финансии, директорот на Сојузната управа за царини ја утврдува

Л И С Т А Т А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЛИСТАТА НА ЦАРИНСКИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ, КАМИОНИ, МОТОРЦИКЛИ И МОПЕДИ ШТО ЈУГОСЛОВЕНСКИ И СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ ГИ УВЕЗУВААТ, ВНЕСУВААТ ИЛИ ПРИМААТ ОД СТРАНСТВО

1. Во листата на царинските основици за патнички автомобили, камиони, моторцикли и мопеди што југословенски и странски државјани ги увезуваат, внесуваат или примаат од странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/67) во точката 1 оддел 1. — За патнички автомобили, се вршат следните измени и дополненија:

1) Марка „Alfa Romeo“ (Италија):

- во ред. бр. 93 бројот: „19.800“ се заменува со бројот: „20.700“;
- во ред. бр. 94 бројот: „20.500“ се заменува со бројот: „21.400“;
- во ред. бр. 95 бројот: „23.500“ се заменува со бројот: „23.000“;
- во ред. бр. 96 бројот: „24.340“ се заменува со бројот: „30.960“;

По редниот број 107 се додаваат три нови редни броеви, кои гласат:

„108 Giulia Super, 4 врати	1570	112	1967	24.800
109 Giulia GT, Veloce, 2 врати	1570	125	1967	29.840
110 Giulia GT, Junior, 2 врати	1290	103	1967	26.060“;

2) марка „Austin“ (Велика Британија):

- во ред. бр. 70 бројот: „13.350“ се заменува со бројот: „12.192“;
- во ред. бр. 71 бројот: „13.625“ се заменува со бројот: „12.470“;
- во ред. бр. 72 бројот: „14.088“ се заменува со бројот: „12.929“;
- во ред. бр. 73 бројот: „15.900“ се заменува со бројот: „14.745“;
- во ред. бр. 74 бројот: „19.988“ се заменува со бројот: „19.091“;
- во ред. бр. 75 бројот: „14.838“ се заменува со бројот: „13.674“;
- во ред. бр. 91 бројот: „16.200“ се заменува со бројот: „16.028“;
- во ред. бр. 92 бројот: „17.488“ се заменува со бројот: „17.367“.

По редниот број 101 се додава еден нов реден број, кој гласи:

„102 1100 Export Saloon, 4 врати	1098	48	1967	14.005“;
----------------------------------	------	----	------	----------

3) марка „Auto Union DKW“ (Сојузна Република Германија):

- во ред. бр. 62 бројот: „17.750“ се заменува со бројот: „17.903“;
- во ред. бр. 63 бројот: „18.772“ се заменува со бројот: „18.924“;
- во ред. бр. 64 бројот: „18.725“ се заменува со бројот: „18.878“;
- во ред. бр. 65 бројот: „19.709“ се заменува со бројот: „19.862“;
- во ред. бр. 66 бројот: „19.819“ се заменува со бројот: „20.071“;
- во ред. бр. 67 бројот: „20.547“ се заменува со бројот: „19.996“;
- во ред. бр. 68 бројот: „21.587“ се заменува со бројот: „21.090“;

4) марка „Citroën“ (Франција):

- во ред. бр. 49 бројот: „17,5“ се заменува со бројот: „16“;
- во ред. бр. 50 бројот: „17,5“ се заменува со бројот: „16“;
- во ред. бр. 53 бројот: „14.112“ се заменува со бројот: „14.004“;
- во ред. бр. 54 бројот: „84“ се заменува со бројот: „78“;
- во ред. бр. 55 бројот: „84“ се заменува со бројот: „78“;
- во ред. бр. 56 бројот: „84“ се заменува со бројот: „78“;
- во ред. бр. 57 бројот: „84“ се заменува со бројот: „78“;
- во ред. бр. 58 бројот: „109“ се заменува со бројот: „84“;
- во ред. бр. 59 бројот: „90“ се заменува со бројот: „84“;
- во ред. бр. 60 бројот: „109“ се заменува со бројот: „100“;
- во ред. бр. 61 бројот: „109“ се заменува со бројот: „100“.

По редниот број 61 се додава еден нов реден број, кој гласи:

„62 ID-19 Normal	1995	78	1967	19.656“;
------------------	------	----	------	----------

5) марка „DAF“ (Холандија):

- во ред. бр. 17 бројот: „11.600“ се заменува со бројот: „11.245“;
- во ред. бр. 18 бројот: „12.500“ се заменува со бројот: „11.780“;

По редниот број 18 се додава еден нов реден број, кој гласи:

„19 DAF 44	844	34	1967	12.765“;
------------	-----	----	------	----------

6) марка „Fiat“ (Италија):

— во ред. бр. 20 бројот: „9.850“ се заменува со бројот: „8.687“;
— во ред. бр. 51 бројот: „10.850“ се заменува со бројот: „11.062“;
— во ред. бр. 52 бројот: „11.225“ се заменува со бројот: „11.375“;
— во ред. бр. 53 бројот: „13.038“ се заменува со бројот: „13.250“;
— во ред. бр. 54 бројот: „13.287“ се заменува со бројот: „13.500“;
— во ред. бр. 109 бројот: „19.850“ се заменува со бројот: „20.062“;
— во ред. бр. 110 бројот: „21.200“ се заменува со бројот: „21.312“;
— во ред. бр. 124 бројот: „23.500“ се заменува со бројот: „25.125“;
— во ред. бр. 125 бројот: „25.000“ се заменува со бројот: „25.125“;
— во ред. бр. 148 бројот: „26.875“ се заменува со бројот: „27.750“;
— во ред. бр. 149 бројот: „28.640“ се заменува со бројот: „28.750“.

7) марка „Ford“ (Велика Британија):

По редниот број 118 се додаваат дванаесет нови редни броеви, кои гласат:

„119 Consul Corsair, De Luxe, 2 врати	1663	72	1967	17.395
120 Consul Corsair, De Luxe, 4 врати	1663	72	1967	18.305
121 Consul Corsair, GT, 2 врати	1996	82,5	1967	20.650
122 Consul Corsair, GT, 4 врати	1996	82,5	1967	21.560
123 Consul Corsair, 2000 E, 4 врати	1996	82,5	1967	25.060
124 Consul Corsair, Station Wagon	1996	82,5	1967	27.720
125 Zephyr, 4 врати	1996	82,5	1967	24.325
126 Zephyr, 4 врати	2495	104	1967	26.180
127 Zephyr, Station Wagon	1996	82,5	1967	35.105
128 Zephyr, Station Wagon	2495	104	1967	36.960
129 Zodiac, 4 врати	2994	128	1967	31.640
130 Zodiac, Station Wagon	2994	144	1967	42.420“;

8) марка „Hillman“ (Велика Британија):

По редниот број 45 се додава еден нов реден број, кој гласи:

„46 Minx Standard	1496	53	1967	13.693“;
-------------------	------	----	------	----------

9) марка „Mercedes-Benz“ (Сојузна Република Германија):

— во ред. бр. 112 бројот: „29.875“ се заменува со бројот: „29.336“;
— во ред. бр. 113 бројот: „32.178“ се заменува со бројот: „31.554“;
— во ред. бр. 114 бројот: „32.522“ се заменува со бројот: „31.896“;
— во ред. бр. 115 бројот: „35.562“ се заменува со бројот: „34.961“;
— во ред. бр. 116 бројот: „40.094“ се заменува со бројот: „39.492“;
— во ред. бр. 117 бројот: „44.094“ се заменува со бројот: „43.492“;
— во ред. бр. 118 бројот: „69.016“ се заменува со бројот: „68.523“;
— во ред. бр. 119 бројот: „75.078“ се заменува со бројот: „74.586“;
— во ред. бр. 120 бројот: „57.672“ се заменува со бројот: „57.179“;
— во ред. бр. 121 бројот: „220“ се заменува со бројот: „170“, а бројот: „76.078“ се заменува со бројот: „75.586“;
— во ред. бр. 122 бројот: „220“ се заменува со бројот: „170“, а бројот: „82.328“ се заменува со бројот: „88.086“;
— во ред. бр. 123 бројот: „220“ се заменува со бројот: „170“, а бројот: „94.640“ се заменува со бројот: „94.148“;
— во ред. бр. 124 бројот: „2306“ се заменува со бројот: „2496, а бројот: „55.234“ се заменува со бројот: „55.773“;
— во ред. бр. 125 бројот: „2306“ се заменува со бројот: „2496, а бројот: „56.109“ се заменува со бројот: „57.023“;

10) марка „Morris“ (Велика Британија)

— во ред. бр. 86 бројот: „13.350“ се заменува со бројот: „12.192“;
— во ред. бр. 87 бројот: „13.625“ се заменува со бројот: „12.470“;
— во ред. бр. 88 бројот: „14.088“ се заменува со бројот: „12.929“;
— во ред. бр. 89 бројот: „15.900“ се заменува со бројот: „14.745“;
— во ред. бр. 90 бројот: „20.438“ се заменува со бројот: „19.091“;
— во ред. бр. 92 бројот: „16.738“ се заменува со бројот: „13.874“;
— во ред. бр. 119 бројот: „16.050“ се заменува со бројот: „16.028“;
— во ред. бр. 121 бројот: „19.513“ се заменува со бројот: „19.400“;
— во ред. бр. 122 бројот: „19.975“ се заменува со бројот: „19.869“;
— во ред. бр. 124 бројот: „21.950“ се заменува со бројот: „21.717“;
— во ред. бр. 125 бројот: „22.150“ се заменува со бројот: „22.186“;
— во ред. бр. 126 бројот: „23.975“ се заменува со бројот: „23.858“.

По редниот број 127 се додава еден нов реден број, кој гласи:

„128 1100 Export Saloon, 4 врати	1098	48	1967	14.005“;
----------------------------------	------	----	------	----------

11) марка: „Москвич“ (СССР)

— во ред. бр. 15 бројот: „14.250“ се заменува со бројот: „13.200“;

12) марка „NSU“ (Сојузна Република Германија):

— во ред. бр. 13 бројот: „73“ се заменува со бројот: „43“, а бројот: „16.765“ се заменува со бројот: „13.081“;

— во ред. бр. 14 бројот: „16.000“ се заменува со бројот: „12.629“;

— во ред. бр. 15 бројот: „13.840“ се заменува со бројот: „11.600“;

— во ред. бр. 16 бројот: „14.100“ се заменува со бројот: „12.816“;

— во ред. бр. 17 бројот: „13.877“ се заменува со бројот: „13.463“;

— во ред. бр. 18 бројот: „26.317“ се заменува со бројот: „18.556“;

— во ред. бр. 19 по зборовите: „Prinz 1000 TT“ бројот „4“ се брише, а бројот: „17.165“ се заменува со бројот: „14.963“.

По редниот број 19 се додаваат пет нови редни броеви, кои гласат:

„20 Prinz 1000 C	996	40	1967	12.660
21 Prinz 110	1085	53	1966/67	13.550
22 Prinz 110 S	1200	60	1966/67	13.722
23 Prinz 110 SC	1200	60	1967	13.894
24 Prinz 110 SC со седишта за кутнување	1200	60	1967	14.269“;

13) марка „Opel“ (Сојузна Република Германија):

— во ред. бр. 136 бројот: „29.900“ се заменува со бројот: „33.626“;

— во ред. бр. 138 бројот: „46.625“ се заменува со бројот: „50.175“;

— во ред. бр. 149 бројот: „17.338“ се заменува со бројот: „17.687“;

— во ред. бр. 150 бројот: „17.338“ се заменува со бројот: „17.563“;

— во ред. бр. 151 бројот: „18.775“ се заменува со бројот: „17.813“.

Ред. бр. 152, 153, 154, 155 и 156 се заменуваат со девет нови редни броеви, кои гласат:

„152 Kadett „L“, 4 врати	1100	45	1967	18.813
153 Kadett „L“ караван, 3 врати	1100	55	1967	19.625
154 Kadett Coupe, 2 врати	1100	55	1967	19.188
155 Kadett Rally, 2 врати	1100	60	1967	21.219
156 Rekord „L“ 2 врати, 1,7 литра	1700	73	1967	23.500
157 Commodore, 2 врати	2500	115	1967	26.863
158 Commodore, 4 врати	2500	115	1967	27.963
159 Commodore Coupe, 2 врати	2500	115	1967	28.350
160 Diplomat Coupe, 2 врати	4600	190	1967	70.825“;

14) марка „Peugeot“ (Франција):

— во ред. бр. 108 зборот: „Berline“ се заменува со зборовите: „Coupe — 2+2 седишта“;

— во ред. бр. 116 бројот: „65“ се заменува со бројот: „74“, а бројот: „20.294“ се заменува со бројот: „19.908“;

— во ред. бр. 117 бројот: „65“ се заменува со бројот: „74“, а бројот: „20.015“ се заменува со бројот: „19.630“;

— во ред. бр. 118 бројот: „60“ се заменува со бројот: „68“, а бројот: „24.168“ се заменува со бројот: „23.782“;

— во ред. бр. 119 бројот: „60“ се заменува со бројот: „68“, а бројот: „23.889“ се заменува со бројот: „23.504“;

— во ред. бр. 120 бројот: „23.383“ се заменува со бројот: „22.997“;

— во ред. бр. 121 бројот: „23.105“ се заменува со бројот: „22.719“;

— во ред. бр. 122 бројот: „65“ се заменува со бројот: „74“, а бројот: „23.358“ се заменува со бројот: „22.972“;

— во ред. бр. 123 бројот: „25.890“ се заменува со бројот: „25.504“;

— во ред. бр. 124 бројот: „65“ се заменува со бројот: „74“, а бројот: „34.068“ се заменува со бројот: „33.682“;

— во ред. бр. 125 бројот: „36.600“ се заменува со бројот: „36.214“;

— во ред. бр. 126 бројот: „65“ се заменува со бројот: „74“, а бројот: „35.334“ се заменува со бројот: „34.948“;

— во ред. бр. 127 бројот: „37.866“ се заменува со бројот: „37.480“;

— во ред. бр. 128 бројот: „65“ се заменува со бројот: „74“, а бројот: „21.865“ се заменува со бројот: „21.580“;

— во ред. бр. 129 бројот: „60“ се заменува со бројот: „68“, а бројот: „25.852“ се заменува со бројот: „25.466“;

— во ред. бр. 130 бројот: „65“ се заменува со бројот: „74“, а бројот: „23.358“ се заменува со бројот: „22.972“;

- во ред. бр. 131 бројот: „17.450“ се заменува со бројот: „16.963“;
- во ред. бр. 132 бројот: „17.164“ се заменува со бројот: „16.684“;
- во ред. бр. 133 бројот: „18.167“ се заменува со бројот: „17.687“;
- во ред. бр. 134 бројот: „17.889“ се заменува со бројот: „17.408“;
- во ред. бр. 135 бројот: „20.699“ се заменува со бројот: „20.219“;
- во ред. бр. 136 бројот: „21.535“ се заменува со бројот: „21.054“;
- во ред. бр. 137 бројот: „18.813“ се заменува со бројот: „18.332“.

По редниот број 137 се додава еден нов реден број, кој гласи:

„138 404/6611 Limousine Commerciale	1468	54	1967	20.162“;
--	------	----	------	----------

15) марка „Renault“ (Франција):

— редниот број 61 се менува и гласи:

„61 Caravelle, S Cabriolet, платнен покрив, хард-топ	1108	57.5	1965/67	22.129“;
---	------	------	---------	----------

- во ред. бр. 62 бројот: „11.150“ се заменува со бројот: „11.102“;
- во ред. бр. 63 бројот: „11.820“ се заменува со бројот: „11.766“;
- во ред. бр. 64 бројот: „15.830“ се заменува со бројот: „14.779“;
- во ред. бр. 65 бројот: „15.150“ се заменува со бројот: „15.095“;
- во ред. бр. 66 бројот: „19.050“ се заменува со бројот: „18.999“;
- во ред. бр. 67 бројот: „21.320“ се заменува со бројот: „21.268“.

По редниот број 67 се додаваат два нови редни броеви, кои гласат:

„68 R—8 Luxe, 4 врати	956	44	1967	12.788
69 R—8 Luxe, Chouchet, 4 врати	956	44	1967	13.166“;

16) марка „Rover“ (Велика Британија):

- во ред. бр. 22 бројот: „30.238“ се заменува со бројот: „29.108“;
- во ред. бр. 23 бројот: „39.725“ се заменува со бројот: „40.422“;
- во ред. бр. 24 бројот: „42.488“ се заменува со бројот: „41.725“;
- во ред. бр. 25 бројот: „48.363“ се заменува со бројот: „42.445“;
- во ред. бр. 26 бројот: „49.875“ се заменува со бројот: „43.747“;
- во ред. бр. 27 бројот: „25.225“ се заменува со бројот: „25.900“.

По редниот број 41 се додава еден нов реден број, кој гласи:

„42 2000 T. G. Saloon, 4 врати, 2 карбуратори	1978	114	1967	32.095“;
--	------	-----	------	----------

17) марка „Simca“ (Франција):

- во ред. бр. 36 бројот: „50“ се заменува со бројот: „39“, а бројот: „13.125“ се заменува со бројот: „13.097“;
- во ред. бр. 37 бројот: „50“ се заменува со бројот: „39“, а бројот: „13.875“ се заменува со бројот: „13.847“;
- во ред. бр. 38 бројот: „52“ се заменува со бројот: „40“, а бројот: „14.188“ се заменува со бројот: „14.160“;
- во ред. бр. 39 бројот: „52“ се заменува со бројот: „40“, а бројот: „14.813“ се заменува со бројот: „14.785“;
- во ред. бр. 40 бројот: „52“ се заменува со бројот: „40“, а бројот: „22.688“ се заменува со бројот: „22.659“;
- во ред. бр. 41 бројот: „62“ се заменува со бројот: „52“, а бројот: „16.713“ се заменува со бројот: „16.883“;
- во ред. бр. 42 бројот: „62“ се заменува со бројот: „52“, а бројот: „17.813“ се заменува со бројот: „17.983“;
- во ред. бр. 44 бројот: „81“ се заменува со бројот: „65“, а бројот: „20.188“ се заменува со бројот: „20.358“;
- во ред. бр. 45 бројот: „81“ се заменува со бројот: „65“, а бројот: „21.938“ се заменува со бројот: „21.983“;
- во ред. бр. 48 бројот: „62“ се заменува со бројот: „52“, а бројот: „17.813“ се заменува со бројот: „17.983“;
- во ред. бр. 49 бројот: „62“ се заменува со бројот: „52“, а бројот: „19.000“ се заменува со бројот: „19.170“;
- во ред. бр. 50 бројот: „62“ се заменува со бројот: „52“, а бројот: „19.438“ се заменува со бројот: „19.608“;
- во ред. бр. 52 бројот: „81“ се заменува со бројот: „65“, а бројот: „21.188“ се заменува со бројот: „19.608“;
- во ред. бр. 55 бројот: „81“ се заменува со бројот: „65“, а бројот: „20.188“ се заменува со бројот: „20.358“;
- во ред. бр. 56 бројот: „81“ се заменува со бројот: „65“, а бројот: „21.813“ се заменува со бројот: „21.983“.

По редниот број 56, се додаваат три нова редна броја, кои гласат:

„57 1301 GL Break	1290	52	1967	21.606
58 1501 LS Break	1475	62	1967	21.356
59 1501 GLS Break	1475	62	1967	23.358“;

18) марка „Škoda“ (ЧССР):

— во ред. бр. 31 бројот: „11.938“ се заменува со бројот: „11.238“;

19) марка „Волга“ (СССР):

— во ред. бр. 1 во колоната и пред бројот: „21“ се додава кратенка: „GAZ“, а бројот: „20.250“ се заменува со бројот: „20.650“;

— во ред. бр. 2 во колоната и пред бројот: „22“ се додава кратенка: „GAZ“, а бројот: „22.750“ се заменува со бројот: „22.550“;

— во ред. бр. 3 во колоната и пред бројот: „22“ се додава кратенка: „GAZ“, а бројот: „24.875“ се заменува со бројот: „25.300“.

По редниот број 5 се додава еден нов реден број, кој гласи:

„6 GAZ 69 AM	2300	72	1967	21.050“;
--------------	------	----	------	----------

20) марка: „Volkswagen“ (Сојузна Република Германија):

— во ред. бр. 135 бројот: „13.125“ се заменува со бројот: „12.591“;

— во ред. бр. 136 бројот: „14.344“ се заменува со бројот: „13.809“;

— во ред. бр. 137 бројот: „14.575“ се заменува со бројот: „14.340“;

— во ред. бр. 138 бројот: „14.078“ се заменува со бројот: „13.544“;

— во ред. бр. 139 бројот: „15.024“ се заменува со бројот: „14.550“;

— во ред. бр. 140 бројот: „15.625“ се заменува со бројот: „15.050“;

— во ред. бр. 141 бројот: „23.375“ се заменува со бројот: „22.841“;

— во ред. бр. 142 бројот: „21.446“ се заменува со бројот: „20.684“;

— во ред. бр. 143 бројот: „19.348“ се заменува со бројот: „18.591“;

— во ред. бр. 144 бројот: „21.938“ се заменува со бројот: „21.500“;

— во ред. бр. 145 бројот: „21.938“ се заменува со бројот: „21.500“;

— во ред. бр. 146 бројот: „23.250“ се заменува со бројот: „22.813“;

— во ред. бр. 147 бројот: „19.750“ се заменува со бројот: „19.312“;

— во ред. бр. 148 бројот: „19.900“ се заменува со бројот: „19.460“;

— во ред. бр. 149 бројот: „20.606“ се заменува со бројот: „20.375“;

— во ред. бр. 150 бројот: „20.738“ се заменува со бројот: „20.500“;

— во ред. бр. 151 бројот: „25.844“ се заменува со бројот: „25.616“;

— во ред. бр. 152 бројот: „25.844“ се заменува со бројот: „25.616“;

— во ред. бр. 153 бројот: „22.856“ се заменува со бројот: „22.429“;

— во ред. бр. 154 бројот: „21.938“ се заменува со бројот: „21.500“;

— во ред. бр. 155 бројот: „23.250“ се заменува со бројот: „22.813“;

— во ред. бр. 156 бројот: „18.500“ се заменува со бројот: „17.970“;

— во ред. бр. 157 бројот: „19.813“ се заменува со бројот: „19.283“;

— во ред. бр. 158 бројот: „17.375“ се заменува со бројот: „16.846“;

— во ред. бр. 159 бројот: „18.813“ се заменува со бројот: „18.223“;

— во ред. бр. 160 бројот: „19.938“ се заменува со бројот: „18.814“;

— во ред. бр. 161 бројот: „24.419“ се заменува со бројот: „23.658“;

— во ред. бр. 162 бројот: „26.298“ се заменува со бројот: „25.533“;

— во ред. бр. 163 бројот: „19.298“ се заменува со бројот: „19.283“;

— во ред. бр. 164 бројот: „21.000“ се заменува со бројот: „20.471“;

— во ред. бр. 165 бројот: „18.188“ се заменува со бројот: „17.658“;

— во ред. бр. 166 бројот: „19.300“ се заменува со бројот: „18.752“.

По редниот број 166 се додаваат три нови редни броеви, кои гласат:

„167 111—112, 1200 Limusina Standard	1192	34	1967	11.965
168 115—116, 1200 Limusina Stan- dard подвижен платнен покрив	1192	34	1967	12.653
169 315—316, 1600 L. Limusina	1584	54	1967	18.502“;

21) марка „Volvo“ (Шведска):

— во ред. бр. 1 бројот: „22.425“ се заменува со бројот: „21.988“;

— во ред. бр. 5 во колоната и бројот: „121“ се заменува со бројот: „221“, а бројот: „23.812“ се заменува со бројот: „26.219“;

— во ред. бр. 6 бројот: „23.437“ се заменува со бројот: „22.611“;

— во ред. бр. 8 бројот: „23.000“ се заменува со бројот: „26.842“.

По редниот број 12 се додаваат два нови редни броеви, кои гласат:

„13 144, 4 врати	1780	73	1967	26.841
14 144-S, 4 врати, 2 карбуратори	1780	75	1967	27.463“;

22) марка „Wartburg“ (Демократска Република Германија):

По редниот број 15 се додава еден нов реден број, кој гласи:
 „16 355 Standard 1000 45 1967 12.813“.

Во одделот 2 — За камиони, се вршат следните измени и дополненија:

1) марка: „Magirus-Deutz“ (Сојузна Република Германија):

— во ред. бр. 22 бројот: „24.694“ се заменува со бројот: „74.694“;

2) марка „Mercedes-Benz“ (Сојузна Република Германија):

— во ред. бр. 328 зборовите: „камион-кипер“ се заменуваат со зборовите: „кипер, шасија со мотор“.

По редниот број 328 се додаваат четири нови редни броеви, кои гласат:

329 LAK 1413, кипер шасија со мотор, кабина и два диференцијали	3600	6—8	126	1965/67	88.219
330 1413, камион-кипер со два диференцијали	4200	6—8	126	1965/67	89.313
331 LB 1513, шасија со мотор за бетонска мешалка	3600	6—8	126	1965/67	104.313
332 LAB 1513, шасија со мотор, кабина и два диференцијали, за бетонска мешалка	3600	8	126	1965/67	84.063
	3600	8	126	1965/67	92.844“;

3) по редниот број 18 на товарните возила од марката „Опел“ (Сојузна Република Германија) се додава нова марка, која гласи:

„Марка „Renault“ (Франција):

1 R—4 Furgonnette 845 30 1967 11.900“;

4) марка „Volkswagen“ (Сојузна Република Германија):

- во ред. бр. 32 бројот: „18.125“ се заменува со бројот: „18.375“;
- во ред. бр. 33 бројот: „18.280“ се заменува со бројот: „18.531“;
- во ред. бр. 34 бројот: „18.750“ се заменува со бројот: „19.000“;
- во ред. бр. 35 бројот: „18.063“ се заменува со бројот: „18.312“;
- во ред. бр. 36 бројот: „18.125“ се заменува со бројот: „18.375“;
- во ред. бр. 37 бројот: „20.000“ се заменува со бројот: „20.250“;
- во ред. бр. 38 бројот: „20.125“ се заменува со бројот: „20.375“;
- во ред. бр. 39 бројот: „17.240“ се заменува со бројот: „17.346“.

2. Оваа Листа влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5616/2

6 јули 1967 година
Белград

Директор
на Сојузната управа
за царини,
Милован Гокановиќ, с. р.

512.

Врз основа на членот 12 од Основниот закон за статистиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/66), во врска со Одлуката за донесување на Планот на статистичките истражувања за 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/67), генералниот директор на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ПОПИС НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ ВО УГОСТИТЕЛСТВОТО**

1. Од 1 до 30 септември 1967 година угостителските и други организации за сместување туристи (во понатамошниот текст: организациите) ќе извршат попис на капацитетите за сместување на туристи со состојбата на 31 август 1967 година.

2. При овој попис ќе се соберат податоци за бројот на собите и леглата и за опременоста на организациите со уреди за комфор и разонода.

Податоците ќе се соберат на образецот што го утврдува Сојузниот завод за статистика.

3. Републичките заводи за статистика ќе им достават на организациите образци и упатство за по-

полнување на образците и ќе го определат рокот до кој се должни да ги достават пополнетите образци.

4. Пополнетите образци организацијата ги доставува до статистичкиот орган односно до организацијата во републиката што ќе ја определи републичкиот завод за статистика.

5. Со подготвителните дејствија, со организацијата и спроведувањето на пописот ќе раководат Сојузниот завод за статистика и републичките заводи за статистика.

6. Собраните податоци ќе служат исклучиво за статистички цели.

7. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“,

01 Бр. 4537/1
2 август 1967 година
Белград

Генерален директор
на Сојузниот завод за
статистика,
Ибрахим Латифиќ, с. р.

513.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА МАШИНИТЕ АЛАТКИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитување на машините алатки:
Испитување точноста на откорнувачките глодалки — — — — — JUS M.G0.144

Испитување точноста на хоризонталните дупчалки и глодалки со цврст вретеник — — — — — JUS M.G0.160

Испитување точноста на хоризонталните дупчалки и глодалки со цврст столб и подвижна маса — — — — — JUS M.G0.161

Испитување точноста на едно-столбните ексцентар преси — — — — — JUS M.G0.220

Испитување точноста на двостолбните ексцентар преси — — — — — JUS M.G0.221

Испитување точноста на откорнувачките глодалки. Образец за записникот на испитувањето — — — — — JUS M.G0.544

Испитување точноста на хоризонталните дупчалки и глодалки со цврст вретеник. Образец за записникот на испитувањето — — — — — JUS M.G0.560

Испитување точноста на хоризонталните дупчалки и глодалки со цврст столб и подвижна маса. Образец за записник на испитувањето — — — — — JUS M.G0.561

Испитување точноста на едно-столбните ексцентар преси. Образец за записникот на испитувањето — — — — — JUS M.G0.620

Испитување на точноста на двостолбните ексцентар преси. Образец за записникот на испитувањето — — — — — JUS M.G.621

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение објавени се во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година.

Бр. 27-5060/1
26 јули 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

514.

Врз основа на членот 4 став 1 членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ХАРТИЈА И ЗА МЕТОДИТЕ НА ИСПИТУВАЊЕТО**

1. Во Издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Хартија, картон и лепенка: Флутинг за изработка бранест картон — JUS H.N5.100

Крафтлајнер за изработка на бранест картон — — — — — JUS H.N5.101

Испитување на хартија и картон: Земање мостри — — — — — JUS H.N8.212

Определување отпорноста на кинење и издолжувањето при кинење JUS H.N8.214

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година

Бр. 08-5057/1
26 јули 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

515.

Врз основа на членот 4 став 1 членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕЛАТА НА ТРКАЛАТА И ОСКИТЕ НА ВЛЕЧЕНИТЕ ВОЗИЛА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Тркала за шински влечени возила. Тела на тркалата изработени со гмечење. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS P.F2.110

Оски за влечени шински возила, полни. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS P.F2.310

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Тркала за шински возила: Тркала изработени со гмечење — Технички прописи за изработка и испорака — JUS P.F2.110

Оски за шински возила — Технички прописи за изработка и испорака JUS P.F2.310 донесени со Решението за југословенските стандарди за оскините склопови за шински возила и за нивните елементи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/56).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јануари 1968 година.

Бр. 21-5059/1
26 јули 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

516.

Врз основа на членот 4 став 1 членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ХЕМИСКИТЕ СОЕДИНЕНИЈА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард: Испитување на органските соединенија. Определување на Бромовиот број — — — — — JUS H.B.033

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение се применува од 1 јануари 1968 година.

Бр. 22-5055/1
26 јули 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славолуб Вигоровиќ, с. р.

517.

Врз основа на членот 4 став 1 членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА БОИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард: Бои, лакови, на нив слични производи и нивни суровини. Терминологија на пет јазици. I листа — — — JUS H.C.008

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 25-5056/1
26 јули 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славолуб Вигоровиќ, с. р.

518.

Врз основа на членот 4 став 1 членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КОМПРИМИРАНИ ГАСОВИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Јаглендиоксид компримиран — JUS M.F1.016

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

Бр. 08-5056/1
26 јули 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славолуб Вигоровиќ, с. р.

519.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЛУТА И ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПЛУТА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Плута. Терминологија и дефиниција — — — — — JUS D.Z.001

Испитување на плута:

— Земање мостри — — — — — JUS D.Z.010

— Определување на влажноста — — — — — JUS D.Z.011

Суров гранулат на плута:

— Земање мостри — — — — — JUS D.Z.026

— Определување на влажноста — — — — — JUS D.Z.021

— Испитување на притискометричкиот состав — — — — — JUS D.Z.022

— Определување на зафатнинската маса — — — — — JUS D.Z.023

Чист експандиран агломерат на плута за термичка изолација — — — — — JUS D.Z.030

Чист експандиран агломерат на плута:

— Определување на зафатнинската маса — — — — — JUS D.Z.031

— Определување на свитливата цврстина — — — — — JUS D.Z.032

— Однесување во вода на 100° C — — — — — JUS D.Z.033

— Определување на влажноста — — — — — JUS D.Z.034

Чист експандиран агломерат на плута во плочи. Определување на деформацијата под постојанен притисок — — — — — JUS D.Z.035

Суров граулат и прав на плута. Карактеристики и класификација — — — — — JUS D.Z.100

Плута во плочи. Дефиниција на комерцијалната влажност, класификација и пакување — — — — — JUS D.Z.101

Плута. Примарна и собрана плута, плута-лежика, шкарт и отпадок од плута. Дефиниција на комерцијалната влажност и пакување — — — — — JUS D.Z.102

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение објавени се во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јануари 1968 година.

Бр. 06-5054/1
26 јули 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

520.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛЕКОВИТИ БИЛКИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Цвет од арника (<i>arnicae flos</i>) —	JUS E.B3.063
Врвови од гранчињата на глог во цут (<i>Crataegi summitas</i>) —	JUS E.B3.064
Цвет од подбел (<i>Farfarae flos</i>) —	JUS E.B3.065
Цвет од ајдучка трева (<i>Millefolii flos</i>) —	JUS E.B3.066
Цвет од јаглика (<i>Primulae flos</i>) —	JUS E.B3.067
Лист од подбел (<i>Farfarae folium</i>) —	JUS E.B3.068
Лист од шумска јагода (<i>Fragariae folium</i>) —	JUS E.B3.069
Лист од горчлива детелина (<i>Menyanthis folium</i>) —	JUS E.B3.070
Лист од боровинка (<i>Murtilli folium</i>) —	JUS E.B3.071
Плод од ким (<i>Carvi fructus</i>) —	JUS E.B3.072
Полутки од шилки без „семе“ (<i>Cynopati fructus sine „seminis“</i>) —	JUS E.B3.073
Надземниот дел на гороцвет во цут (<i>Adonidis herba</i>) —	JUS E.B3.075
Лист од момина солза (<i>Gonvalariae majalis folium</i>) —	JUS E.B3.077
Естрагон (<i>Dracunculi herba</i>) —	JUS E.B3.078
Надземниот дел на мајчина душица во цут (<i>Serpylli herba</i>) —	JUS E.B3.080
Корен од чичок (<i>Rardanae radix</i>) —	JUS E.B3.081
Корен од линдура (<i>Gentianae radix</i>) —	JUS E.B3.082
Семе од мразовец (<i>Colchici semen</i>) —	JUS E.B3.083
Марсова капа, кртола на пецја смрт (<i>Aconiti tuber</i>) —	JUS E.B3.084
Марсова капа, кртола на ка- кунка (<i>Saler tuber</i>) —	JUS E.B3.085
Афионовы кушки (<i>Papaveris capita</i>) —	JUS E.B3.086
Ржена гламница (<i>Secale cornutum</i>) —	JUS E.B3.087
Плод од боровинка (<i>Myrtilli fructus</i>) —	JUS E.B3.090
Корен од ангелика (<i>Angelicae radix</i>) —	JUS E.B3.092
Корен од чуен (<i>Saponariae rubrae radix</i>) —	JUS E.B3.095

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јануари 1968 година.

Бр. 07-5051/1
26 јули 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

521.

Врз основа на членот 4 став 1 членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Јагловодородни мешавини за простирки, Определување на привидната зафатнинска маса на минералните и асфалтните мешавини —	JUS U.M8.082
Јагловодородни мешавини. Определување на содржината на водата —	JUS U.M8.090
Јагловодородни мешавини за пастишта. Определување на содржината на сврзките —	JUS U.M8.100

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година.

Бр. 18-5053/1
26 јули 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

522.

Врз основа на членот 4 став 1 членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЈАМСКИ ПОДГРАДИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Јамска подграда: Челични фриксиони стојки (стол- бови) —	JUS M.J9.101
Челични греди —	JUS M.J9.111

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година.

Бр. 03-5049/1
26 јули 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

523.

Врз основа на членот 4 став 1 членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ПРЕСЕЦИТЕ НА РУДНИЧКИТЕ ПОДЗЕМНИ ПРОСТОРИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Ходници со трапезеста форма, со транспортна лента и со локомотивско влечење, со 1 колосек во широчина од 600 mm — — — — — JUS B.Z0.260

Ходници со низок свод, со транспортна лента и локомотивско влечење, со 1 колосек во широчина од 600 mm — — — — — JUS B.Z0.261

Ходници со висок свод, со транспортна лента и локомотивско влечење, со 1 колосек во широчина од 600 mm — — — — — JUS B.Z0.262

Ходници со лачна форма од тип А, со транспортна лента и со локомотивско влечење, со 1 колосек во широчина од 600 mm — — — — — JUS B.Z0.263

Ходници со кружна форма, со транспортна лента и локомотивско влечење, со 1 колосек во широчина од 600 mm — — — — — JUS B.Z0.264

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година.

Бр. 03-5050/1

26 јули 1967 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

524.

Врз основа на членот 4 став 1 членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СОСТАВ НА БАКАРОТ И БАКАРНИТЕ ЛЕГУРИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Методи на испитувањето на хемискиот состав на бакарот и бакарните легури:

— Колориметриско определување на антимонот во бакарот (Метода со калиумјодит и тиоур) — — — — — JUS C.A1.163

— Фотометриско определување на антимонот во бакарот (Метода со Родамин В) — — — — — JUS C.A1.154

— Определување на арсенот во бакарот (Метода на споредување на бојосувањето) — — — — — JUS C.A1.155

— Определување на сулфурот во бакарот (Метода на согорување) — — — — — JUS C.A1.156

— Фотометриско определување на бизмутот во бакарот — — — — — JUS C.A1.157

— Фотометриско определување на фосфорот во бакарот (Метода со молибдована до фосфорна киселина) — — — — — JUS C.A1.158

— Фотометриско определување на калајот во бакарот — — — — — JUS C.A1.159

— Електрограмметриско определување на оловото во бакарот — — — — — JUS C.A1.160

— Гравиметриско определување на среброто во бакарот — — — — — JUS C.A1.163

— Фотометриско определување на никелот во бакарот — — — — — JUS C.A1.164

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година.

Бр. 05-5048/1

26 јули 1967 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

525.

Врз основа на членот 4 став 1 членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Проверување заштитата од дожд и прскање — — — — — JUS M.A5.033

Проверување заштитата од навлегување на прав — — — — — JUS M.A5.060

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година.

Бр. 15-5108/1

26 јули 1967 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

526.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ПЛАСТИЧНИТЕ МАСИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Терминологија, дефиниции и ознаки за механичките испитувања на пластичните маси со статичко дејство на сила — — — — — JUS G.S2.611

Пластични маси. Испитување со зотегане — — — — — JUS G.S2.612

Пластични маси. Испитување со свиткување — — — — — JUS G.S2.614

Пластични маси. Определување впивањето на вода — — — — — JUS G.S2.620

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година.

Бр. 24-5107/1
28 јули 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

527.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Производи од гума:

„Неолит“ материјали за обуви JUS C.D1.046

Производи од гума:

„Транслуцент“ материјали за обуви — — — — — JUS C.D1.047

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јануари 1968 година.

Бр. 24-5106/1
28 јули 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

528.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА КОЖА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Готова кожа. Мека облекувачка напа — — — — — JUS G.B1.231

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

Бр. 24-5062/1
26 јули 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

529.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА (ПРОИЗВОДСТВО НА ЧИСТИ, ХЕМИКАЛИИ)**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Чисти хемикалии:

Натриумацетат кристален — — JUS H.G2.015

Бакарсулфат кристален — — — JUS H.G2.030

Сребронитрат — — — — — JUS H.G2.067

Алуминиумхлорид, безводен — JUS H.G2.094

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година.

Бр. 22-5064/1
26 јули 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

530.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА
ЗАВАРУВАЊЕ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Челични опластени електроди за електролачно заварување — — — JUS СН3 011

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

4. Престанува да важи југословенскиот стандард:

Челични електроди за електролачно заварување — — — JUS С.Н3 011 донесен со Решението за југословенските стандарди за испитување на металите и заварувањето („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/54).

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова решение престанува да важи на 1 јануари 1968 година.

Бр. 04-5065/1
26 јули 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

531.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЖЕЛЕЗ-
НИЧКИ ШИНИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Железнички горни stroj, Шини со маса над 20 kg/m Технички услови за изработка и испорака — — — JUS С.К1.020

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

4. Престанува да важи југословенскиот стандард:

Железнички горни stroj, Шини со тежина над 20 kg/m — Технички прописи за изработка и испорака — JUS С.К1.020 донесен со Решението за југословенските стандарди за железнички шини („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/56)..

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова решение престанува да важи на 1 јануари 1968 година.

Бр. 04-5066/1
26 јули 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

532.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРО-
ИЗВОДИТЕ ОД ГУМА И ПЛАСТИЧНИ МАСИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Производи од гума и пластични маси. Материјали со клетки: Дефиниции и општа поделба — JUS G.C7.001
Определување привидната густина (густина на материјата со клетките) — — — — — JUS G S2.410

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година.

Бр. 24-5063/1
26 јули 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

533.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБ-
ЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Плетени производи за облекување: Машки плетени атлетски маици. Големини и квалитет на изработка — JUS F.D5.014
Машки плетени спортски кошули. Големини и квалитет на изработка — JUS F.D5.015
Машки плетени тренерки. Големини и квалитет на изработка — — JUS F.D5.016
Детски машки плетени спортски кошули. Големини и квалитет на изработка — — — — — JUS F.D5.033
Детски машки плетени тренерки. Големини и квалитет на изработка — JUS F.D5.034
Машки плетени спортски пуловери. Големини и квалитет на изработка — JUS F.D5.153
Детски машки плетени спортски пуловери. Големини и квалитет на изработка — — — — — JUS F.D5.201

Женски плетени џемпери. Големини и квалитет на изработка — — JUS F.D5.253
 Женски плетени спортски пуловери. Големини и квалитет на изработка — — JUS F.D5.254
 Женски плетени фустани. Големини и квалитет на изработка — — JUS F.D5.255
 Женски плетени здолници. Големини и квалитет на изработка — — JUS F.D5.256
 Детски женски плетени пуловери. Големини и квалитет на изработка — — JUS F.D5.302
 Детски женски плетени џемпери. Големини и квалитет на изработка — — JUS F.D5.303
 Детски женски плетени спортски пуловери. Големини и квалитет на изработка — — JUS F.D5.304
 Детски женски плетени фустани. Големини и квалитет на изработка — — JUS F.D5.305
 Детски женски плетени здолници. Големини и квалитет на изработка — — JUS F.D5.306

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Плетени производи за облекување. Трикотажна облека за деца над 2 до 12 години. Димензии според видовите и големините — — — — — JUS F.D5.021

Плетени производи за облекување. Женска трикотажна облека. Димензии според видовите и големините — — — — — JUS F.D5.022

Плетени производи за облекување. Машка трикотажна облека. Димензии според видовите и големините — — — — — JUS F.D5.023

Плетени производи за облекување. Волнени трикотажни облека. Димензии според видовите и големините — — — — — JUS F.D5.100
 донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/59) и Решението за југословенските стандарди од областа на текстилна индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/59).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јануари 1968 година.

Бр. 10-5109/1

28. јули 1967 година
 Белград

Директор
 на Југословенскиот завод
 за стандардизација,
 Славољуб Виторовиќ, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

Федеративна Република Југославија во Народна Република Бугарија.

II

Се назначува

Кирил Миљовски, досегашен извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Данска, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Република Бугарија.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 103

27 јули 1967 година

Белград

Претседател на Републиката,
 Јосип Броз Тито, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 46 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65 и 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ЗА СОЈУЗЕН БУЏЕТ И ОПШТИ РАБОТИ

Се назначува Петар Ивичевиќ за помошник секретар за сојузен буџет и општи работи.

Б. бр. 124

19 јули 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
 Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 48 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65 и 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се назначува Томаш Перовиќ за советник на Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 120

19 јули 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
 Мика Шпиљак, с. р.

Се отповикува

Драгослав Марковиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка

Врз основа на членот 48 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65 и 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се назначува Љубо Дрндик, досегашен помошник претседател на укинатиот Сојузен комитет за туризам, за советник на Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 119

19 јули 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 71 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се назначува Стана Томашевиќ, амбасадор на СФРЈ во Норвешка за советник на државниот секретар за надворешни работи.

Б. бр. 117

19 јули 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 48 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65 и 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се назначува Милош Стаматовиќ, досегашен генерален инспектор на укинатиот Сојузен сообраќаен инспекторат, за советник на Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 118

19 јули 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
508. Одлука за имотните услови за признавање својството на единствен хранител на семејството — — — — —	965
509. Список на средствата за заштита на добитокот за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија — — — — —	963
510. Наредба за определување на стопанските организации за договарање и за извршување работите за извоз на свежи сливи, свежо грозје и свежи пиперки од родот на 1967 година — — — — —	968
511. Листа за измени и дополненија на Листата за царинските основици за патнички автомобили, камиони моторцикли и мопеди што југословенски и странски државјани ги увезуваат, внесуваат или примаат од странство — — — — —	967
512. Решение за попис на капацитетите за сместување во угостителството — — — — —	972
513. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на машините алатки — — — — —	973
514. Решение за југословенските стандарди од областа на индустријата на хартија и за методите на испитувањето — — — — —	973
515. Решение за југословенските стандарди за телата на тркалата и оските на влечните возила — — — — —	973
516. Решение за југословенскиот стандард од областа на испитувањето на хемиските соединенија — — — — —	974
517. Решение за југословенскиот стандард за бои — — — — —	974
518. Решение за југословенскиот стандард за — — — — —	974
519. Решение за југословенските стандарди за плута и за испитување на плута — — — — —	974
520. Решение за југословенските стандарди за лековити билки — — — — —	975
521. Решение за југословенските стандарди од областа на градежништвото — — — — —	975
522. Решение за југословенските стандарди за јамски подгради — — — — —	975
523. Решение за југословенските стандарди од областа на пресеците на рудничките подземни простории — — — — —	976
524. Решение за југословенските стандарди од областа на методите за испитување на хемискиот состав на бакарот и бакарните легури — — — — —	976
525. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на електрична опрема — — — — —	976
526. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на пластичните маси — — — — —	977
527. Решение за југословенските стандарди од областа на индустријата на гума — — — — —	977
528. Решение за југословенскиот стандард од областа на индустријата на кожа — — — — —	977
529. Решение за југословенските стандарди од областа на хемиската индустрија (производство на чисти хемикалии) — — — — —	977
530. Решение за југословенскиот стандард за заварување — — — — —	978
531. Решение за југословенскиот стандард за железнички шини — — — — —	978
532. Решение за југословенските стандарди за производите од гума и пластични маси — — — — —	978
533. Решение за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија — — — — —	978